



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД

Službeni list SR

Makedonija

Skopje

Str. 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претилата, посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Четврток, 11 мај 1972

БЕЛГРАД

БРОЈ 24

ГОД. XXVIII

Цена на овој број е 6 динари. — Претплата за 1972 година изнесува 270 динари — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1 Пошт. факс 226 — Телефон: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651 671.

220.

Врз основа на член 20 став 1, во врска со член 13 став 1 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 и 15/70), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА

Член 1

Електростопанските претпријатија во чија дејност спаѓа преносот на електричната енергија, за електричната енергија што ја испорачуваат на преносната мрежа напон 220, 110 и 35 kV можат да ги зголемат тарифните ставови од Одлуката за највисоките тарифни ставови за продажба на електрична енергија на преносната мрежа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65 и 5/70) и од Уредбата за цените на електричната енергија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/71 и 29/71) — најмногу до 15%.

Член 2

Електростопанските претпријатија што се занимаваат со дистрибуција на електричната енергија (дистрибутивни претпријатија) можат да им ги зголемат важечките тарифни ставови односно цени за продажбата на електричната енергија на потрошувачите, со тоа што вкупниот износ на зголемувањето да не може да биде поголем од износот на зголемените трошоци на дистрибутивното претпријатие поради набавка на електричната енергија на преносната мрежа по цените од член 1 на оваа уредба.

Член 3

Тарифните ставови односно цените на електричната енергија формирани во смисла на чл. 1 и 2 од оваа уредба можат да се применуваат кога со нив ќе се согласи извршниот совет на републиката односно на автономната покраина или органот што тој ќе го одреди.

Член 4

Во поглед известувањето на потрошувачите односно на купувачите за измената на тарифните ставови односно на цените за продажбата на електричната енергија според одредбите на оваа уредба, електростопанското претпријатије не е должно да се придржува кон роковите од член 20 на Уредбата за тарифниот систем за продажбата на електрична енергија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65 и 33/65), со тоа што купувачите и потрошувачите на електричната енергија во 1972 година да не можат да го менуваат тарифниот степен што го избрале на почетокот на таа година.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 65
4 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

221.

Врз основа на член 20 став 1 и член 21 став 1, во врска со член 13 став 1 и чл. 16 и 38 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 и 15/70), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МАКСИМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА СИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Во Одлуката за максимирање на цените на сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/71, 6/72, 8/72, 11/72, 12/72, 17/72 и 19/72) во точка 3и став 1 одредба под е) зборовите: „кожени обувки“ се заменуваат со зборовите: „обувки за кои е извршено намалување на данокот на промет од 8% на 4% и за сите видови детски обувки“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 66
4 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

222.

Врз основа на чл. 18 и 31 од Законот за царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70 и 58/71), сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ НА СТОПАНСКИОТ ИНВЕНТАР НА КОИ СЕ ОДНЕСУВА ПОВЛАСТИЦАТА ОД ЧЛЕН 18 ТОЧКА 35 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА

1. Повластицата од член 18 точка 35 од Законот за царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70 и 58/71), може да се користи за предметите на стопанскиот инвентар што служат за вршење на услужни, занаетчиски и земјоделски дејности, опфатени во главите 82 до 87 од Царинската тарифа, освен за следните предмети:

Тарифен број	Наименување
1	2
82.02	Пили (немеханички) и листови за рачни или машински пили (вклучувајќи и листови за пили без запци):

1	2	1	2
	1) Пили за дрво а) рачни б) други 2) Листови за машински пили за метали 3) Друго: а) рачни пили б) други		1) Од прост метал: а) бургии и други алати за дупчење б) навојни бургии, развртувачи, навоен алат за завртување, вклучувајќи и носачи на нарезници, чешли за навој и друг навоен алат за дупки, за развртување дупки и за нарежување навои в) глодала, игли за провлекување профили (мандрини), модулни одводни глодала и други алати за глодање, провлекување и изработка на запчаници г) стругарски и слични алати, вклучувајќи и обрусени и термички обработени прачки д) алати за извлекување (прачки, цевки и др.) подразбирајќи ги и алатите (матрици-патрици) за истискување метали на ладно е) алати за дупчење и сондажа: 1) рударски 2) други е) други алати за машини и рачни алатки
82.03	Рачни алати: клешти од сите видови (вклучувајќи и клешти за сечење), клешти-штипалки, пинцети, лимарски ножици, клешти за скусување клинови и сл.; пробојци-зумби; сечачи за цевки; одертки и клучеви (освен клучевичекани); турпии и стругачи: 1) Ножици за метали 2) Клешти Ех. — Комбинирани со и без изолација — Столарски — Телеграфски — Клешти за странично и рамно сечење — Шведски клешти 3) Клучеви за шрафови Ех. — Виљушкасти двострани, отворени — Окасти затворени, рамни и свиткани — Насадни — Имбус — Цевкасти — Сите видови дотерувачки клучеви 4) Друго Ех. — Турпии — Пробојни рачни — Друго		2) Од метални карбиди: а) за дупчење и сондажа: 1) рударски 2) други б) други алати за машини и рачни алатки 3) Од дијамант, агломериран или не: а) за дупчење и сондажа: 1) рударски 2) други б) други алати за машини и рачни алатки 4) Од други материјали
82.04	Рачни алати, вклучувајќи и вградени дијаманти за сечење стакло (елмази), што не спаѓаат во некој друг тарифен број од оваа глава; ламби за лемење, наковални, стегачки направи (менгелиња) освен приборот и деловите за машини-алатки, полски ковачници, точила монтирани на постаменти (задвижувани со рака или со педал): 1) Чекани Ех. Чекани браварски 2) Наковални 3) Сврдли и бургии 5) Ламби за лемење 6) Друго Ех. — Шрафстоци и стегачки направи — Рендиња за обработка на дрво — Рачни алати и прибор во дрвната индустрија и шумарството — Гарнитури алати за моторни возила во чанти — Гарнитури браварски алати во касети — Гарнитури на браварско-механичарски алати во шкафови — Извивачи		82.07 Врвови и плочки на алати, стапчиња и слично за врвовите на алати, немонтирани, од синтеризирани метални карбиди (тунгстен, молибден или ванадиум) Ех. — Видија плочички — Друго
82.05	Изменлив алат за рачни алатки, за машини алатки или за рачни алатки механички задвижувани (на пример, за издлабување, штанцување, нарежување навои, дупчење, навиткување, фрезирање, пробивање, режење, стругање, зашрафување итн.), вклучувајќи и матрици за извлекување жица, матрици за истискување метали и бургии за дупчење карпи:		84.10 Пумпи (вклучувајќи и мото-пумпи и турбопумпи) за течности, снабдени или не со направи за мерење; елеватори за течности, со ведре, синцири, пропелери и слични: 1) Пумпи со наизменично прскање 3) Центрифугални пумпи: а) за течност, механички б) бензински, за сервисни станици в) други 4) Млазни пумпи: а) за течност, механички б) противпожарни в) други 5) Клипни пумпи: а) за течност, механички б) инјектори — убрзувачки пумпи за дизел-мотори в) други 6) Елеватори за течност 7) Друго: а) пумпи за течност, рачни б) други
		84.15	Машини и апарати за производство на студ (електрични или други) — ладилници: 1Б 1 разладни витрини 1Б 2 ладилници за угостителството и занаетчиските дуќани 1Б 3 друго

1	2	1	2
84.21	<p>Механички апарати (рачни или не) за исфрлање, дисперзија или распрскување на течност или прав; апарати за гаснење пожар (наполнети или не); аерографски пиштоли и слични апарати; машини и апарати за исфрлање пара или песок и слични машини за исфрлање со млаз</p> <p>4) Атомизери и слични прскалки:</p> <p>а) рачни:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) лозарски прскалки, грбни 2) распрскувачи селскостопански (освен лозарските прскалки) 3) други <p>б) до 400 l, самоодни</p> <p>в) до 400 l, носени и влечени</p> <p>г) над 400 l до 800 l, самоодни</p> <p>д) над 400 l до 800 l, влечени и носени</p> <p>ѓ) над 800 l:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) самоодни 2) други <p>е) друго:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) селскостопански реактивни замаглувачи 2) друго 	7)	<p>Машини за длабински дупчења</p> <p>Ех.</p> <p>— Ротациони машини за длабински дупчења, на тркала со пречник на дупчењето до 60 mm и со длабочина на дупчењето до 300 m</p> <p>— На плаз до 1000 m</p> <p>— На плаз — јамски со пречник до 42 mm и со длабочина на дупчењето до 40 m</p> <p>— Дупчачки чекани — длабочински на воздушен погон, со пречник до 70 mm</p> <p>11) Гредери</p> <p>Ех.</p> <p>Самоодни, со механичен и хидродинамичен пренос, сила на моторот над 60 KS</p>
84.23.	<p>Машини стабилни или подвижни за ископување, нивелирање, набивање, длабење, дупчење и вадење на земја, минерали или руди (на пример: механички лопати, режачи на јаглен, екскаватори, скрепери, нивелири и булдожери); за побивање шипови; снежни плугови без сопствен погон (вклучувајќи и приклучоци за снежни плугови):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Плугови за чистење снег, грстачи на снег и други чистачи на снег, освен самоодни 2) Машини за пренесување, како скрепери и слично: <ol style="list-style-type: none"> а) самоодни б) влечени <p>Ех.</p> <p>— Влечени до 5 m³</p> <p>— Стабилни</p> <p>4) Булдожери, багери, англдозери и слични машини</p> <p>Ех.</p> <p>— Багери на гасеници, со механички пренос, зафатнина на лажицата од 0,2 m³ нагоре</p> <p>— На гасеници, со хидростатичен погон, сила на моторот од 25 KS нагоре</p> <p>— На тркала, со хидростатичен погон над 25 KS</p> <p>— Автобагери, со механичен погон, зафатнина на лажицата над 0,4 m³</p> <p>— Автобагери со хидростатична трансмисија, сила на моторот над 80 KS</p> <p>— Натоварувачи на гасеници, со механичка трансмисија, сила на моторот над 40 KS</p> <p>— Натоварувачи на гасеници, со хидростатичен погон, сила на моторот над 70 KS</p> <p>— Натоварувачи на тркала, сила на моторот над 75 KS</p> <p>— Булдожери на гасеници, сила на моторот над 40 KS</p> <p>— Булдожери на тркала, сила на моторот над 75 KS</p> <p>5) Машини за набивање на почва, освен друмски валјаци</p>	84.24	<p>Селскостопански и градинарски машини за подготвување и култивирање земја (на пример: плугови, брани, култиватори, сеалки и расфрлачи на губриња); валјаци за ливади и за спортски терени:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Плугови <ol style="list-style-type: none"> а) запрежни б) самоодни в) тракторски г) други 2) Култиватори: <ol style="list-style-type: none"> а) запрежни б) тракторски в) други 3) Брани: <ol style="list-style-type: none"> а) запрежни б) тракторски в) други 4) Валјаци: <ol style="list-style-type: none"> а) запрежни б) тракторски в) други 5) Чинијаши: <ol style="list-style-type: none"> а) запрежни б) тракторски в) други 6) Сеалки: <ol style="list-style-type: none"> а) запрежни б) тракторски в) други 7) Расфрлачи на губриња: <ol style="list-style-type: none"> а) запрежни б) тракторски в) други 8) Копачки: <ol style="list-style-type: none"> а) запрежни б) тракторски в) други 9) Машини за садење, култивирање и други за градинарство: <ol style="list-style-type: none"> б) самоодни 10) Друго <p>84.25</p> <p>Машини, апарати и справи за берба и вршидаба на земјоделски производи; преси за слама и за храна за добиток; косачки за трева, ветерници и слични машини за чистење на семе, зрна и мешунест зеленчук; за сортирање јајца и други машини за сортирање земјоделски производи (освен машини за мелничката индустрија од тар. бр. 84.29):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Комбајни за жито: <ol style="list-style-type: none"> а) самоодни 2) Комбајни за пченка: <ol style="list-style-type: none"> а) самоодни б) влечени

1	2	1	2
3) Други комбајни а) самоодни Ех. — За силажа б) влечни Ех. — За силажа 5) Косачки: а) запрежни б) тракторски в) самоодни 7) Ронилки Ех. — Рачни — Моторни 8) Гребла и превртувачи за сено: а) запрежни б) други 10) Машини за вадење компир и рела		2) Разбои за ткаење на волнени, памучни и свилени ткаенини со жакард-машини, бунт и слични машини — автомати 3) Разбои за тантели и позамантерија 4) Разбои за ткаење на конопни и ленени ткаенини 5) Други разбои 7) Трикотажни машини: а) за рамно плетење Ех. — Рачни рамноплетачки машини, од сите финости и од разни широчини — Полуавтоматски рамноплетачки машини, од сите финости и широчини — Автоматски рамноплетачки машини од сите финости и широчини, со еден систем	
84.26 Машини за млекоарство (вклучувајќи и машини за молзење): 1) Машини за молзење		84.38 Помошни машини за машините од тар. бр. 84.37 (шафт-машини, жакард-машини, автоматски запирачи на движењето и механизам за мснување правецот на движењето на совалката; делови и прибор што исклучиво или главно служат за машините од овој тарифен број и за оние од тар. бр. 84.36 или 84.37 (вретена и крила за вретена, гарнитури за влачарници и карди; истискувачки ниплови, совалки, нишки и дигачки за нишки и игли итн.): 1) Помошни машини и апарати за машините од тар. бр. 84.37: а) шафт-машини б) жакард-машини Ех. — Одноодни и двоодни, за бесконечни хартиени карти — Одноодни и двоодни, за тврди картонски карти	
84.27 Гмечала — преси, бутурила и други машини за производство на вино, јаболкница, овошни сокови и слично: 1) Механички гмечала и преси за производство на вино, ракија и сокови		84.40 Машини за перење, чистење, сушење, белење, бојосување, апертирање, довршување и обложување на текстилно предиво, на ткаенини или на изработки од текстилни материјали (вклучувајќи и машини за перење, пеглање и суво чистење); машини за свивање, намотување, сечење ткаенини, машини за обложување на ткаенини или на други подлоги при изработката на линолеум и други покривки за под; машини за печатење на текстил, кожа, позидници, на хартија за завиткување, на линолеум и на други материјали и гравирани или ецувани плочи, плочички или валјаци за овие машини: 1) Машини и апарати, освен оние од точка 2: г) машини за пеглање на конфекција и трикотажа Ех. — Преси за пеглање — Маци за пеглање — Парни и електрични пегли	
84.28 Други машини за земјоделство, градинарство, живинарство и пчеларство; уреди за ртење снабдени со механичка или термичка опрема; инкубатори и положни за живинарство: 1) Инкубатори: а) автоматски б) други 2) Машини за хранење и посје на живина и добиток: а) автоматски б) други 3) Друго		84.41 Машини за шиенење; мебел за вградување машини за шиенење, игли за машини за шиенење: 1) Машини за шиенење за домаќинство, обични комплетни а) со вграден електромотор б) други 2) Глави за обични машини за шиенење, за домаќинство а) со вграден електромотор б) други 3) Специјални машини за шиенење за домаќинство — комплетни 4) Глави за машини од точка 3	
84.29 Машини за мелничката индустрија и други машини (освен машини за земјоделски стопанства) за преработка на жито и на сув мешунест зеленчук: 1) Мелници на чекани 2) Други мелници 3) Уреди за просевање и пречистување			
84.36 Машини за предење од маса (истискување) на вештачки и синтетични текстилни влакна; машини за подготвување на природни или вештачки и синтетични текстилни влакна; машини за предење и кончење; машини за дублирање, мотање и премотување (вклучувајќи и машини за намотување потка): 4) Влачарници (карди) и развлачници а) за памук, коноп и лен 6) Предилки и претпредилки: а) за памук, коноп и лен			
84.37 Машини за ткаење, плетење, за изработка на гајтани, тил, тантели, везови, позамантерија, плетеници или мрежи; машини за приготвување предиво за употреба на овие машини, вклучувајќи и сновалки, машини за шликтување основа: 1) Разбои за ткаење на волнени, памучни и свилени ткаенини, обични			

1	2	1	2
84.45	<p>Машини алатки за обработка на метал и на метални карбиди, освен машините од тар. бр. 84.49 и 84.50:</p> <p>1) Машини за обработка со деформација:</p> <p>б) преси</p> <p>1) со механички погон</p> <p>Ех.</p> <p>— Фрикциони — до 250 t</p> <p>— Едностолбни — до 250 t</p> <p>— Двостолбни — до 1000 t</p> <p>— Абконт-преси — до 160 t</p> <p>2) со хидрауличен погон</p> <p>Ех.</p> <p>— Едностолбни — до 250 t</p> <p>— За длабоко извлекување — до 1000 t</p> <p>— За формирање дурупласт — до 1000 t</p> <p>— За пакетирање — до 250 t</p> <p>— За брзање пластични маси — од 25 до 3000 t</p> <p>— Абконт-преси — до 500 t</p> <p>в) други машини:</p> <p>1) за свиткување, рамнење и отсекување на лим</p> <p>Ех.</p> <p>— Комбинирани ножици за сечење на лим и на профилен материјал; плоскат челик до 160×28 mm, аголно жезлезо до 15×18 mm</p> <p>— Гилотински ножици за лим — до 13×3050 mm</p> <p>4) за ладно обликување</p> <p>Ех.</p> <p>— Лимарски машини за тркалезно свиткување на лим до 1×1000 mm</p> <p>— Машини за аголно свиткување на лим до 3×2000 mm</p> <p>— Машини за исекување на лим до дебелина на лим 5 mm</p> <p>6) други машини</p> <p>Ех.</p> <p>За сечење и свиткување на бетонско жезлезо до Ø 35 mm</p> <p>2) Машини за обработка со симнување на струганки:</p> <p>а) стругови</p> <p>2) вертикални (карусел)</p> <p>Ех.</p> <p>За обработка — до Ø 16000 mm</p> <p>3) револвер</p> <p>Ех.</p> <p>За пропуст на материјали до Ø 50 mm</p> <p>4) автоматски со едно вретено, копирни и со програмско управување</p> <p>Ех.</p> <p>Од Ø 12 до Ø 42 mm</p> <p>5) други</p> <p>Ех.</p> <p>Универзални и продукциони врвови до 500 mm растојание помеѓу врвовите до 4000 mm</p> <p>б) дупчалки:</p> <p>1) вертикални (трpezни и столбни)</p> <p>Ех.</p> <p>— Ефект до Ø 63 mm</p> <p>2) хоризонтални до 160 mm на пречникот на вратилото</p> <p>3) радијални</p>		
			<p>Ех.</p> <p>Ефект на дупчењето до 56 mm, крак 1600 mm</p> <p>в) брусилки:</p> <p>1) за кружна обработка, надворешна и внатрешна</p> <p>Ех.</p> <p>До Ø 350×2000 mm</p> <p>2) за рамно брусее</p> <p>Ех.</p> <p>До Ø 350×1000 mm</p> <p>г) острилки</p> <p>Ех.</p> <p>Универзални за алати</p> <p>— Други, со две точила</p> <p>д) глодалки:</p> <p>1) вертикални, хоризонтални и универзални</p> <p>Ех.</p> <p>— Универзални, големина на масата до 350×1350 mm</p> <p>— Вертикални и хоризонтални, големина на масата до 350×1350 mm</p> <p>3) копирни, специјални и други</p> <p>Ех.</p> <p>Големина на масата 254×1100 mm</p> <p>е) рендина</p> <p>1) краткоодни и долгоодни</p> <p>Ех.</p> <p>— Краткоодни, шепинг-машини, со од до 650 mm</p> <p>е) пили</p> <p>1) листени и шински</p> <p>Ех.</p> <p>Полуавтоматски и автоматски, за сечење до Ø 520 mm</p> <p>2) циркуларни и специјални</p> <p>Ех.</p> <p>За сечење до Ø 65 mm</p>
		84.47	<p>Машини алатки за обработка на дрво, плута, коска, ебонит (тврд каучук), на тврди вештачки пластични материји или на други тврди материјали за резбарија, освен машините од тар. бр. 84.49</p> <p>6) Машини за глодање дрво</p> <p>Ех.</p> <p>— Трpezни глодалки</p> <p>— Наттрpezни глодалки</p> <p>7) Машини за брусее дрво</p> <p>Ех.</p> <p>— Шински брусилки</p> <p>— Цилиндрични брусилки, со повеќе цилиндри</p> <p>— Цилиндрични брусилки, со рачно поместување</p> <p>8) Пили за дрво</p> <p>Ех.</p> <p>— Шински пили трупчарки, со автоматско поместување, вертикални до 1400 mm</p> <p>— Растружни шински пили</p> <p>— Трpezни шински пили, стационарни</p> <p>10) Други машини за механичка преработка на дрво</p> <p>Ех.</p> <p>— Рамвалки со рачно поместување</p> <p>— Стругови за дрво</p>

1	2	1	2
	— Комбинирани рамналки без здебелувач		Ех.
	— Рамналки, комбинирани со една или повеќе машини		— Електрични мали мотори до 50 W
84.56	Машини за сортирање, просевање, сепарација, перење, кршење, мелење и мешање на земја, камен, руди и други минерални материји во цврста состојба (вклучувајќи и прав и маса-паста); машини за агломеризација, леене и обликување на цврсти минерални горива, керамички маси, нестврднати цемента, гипс и сл. и на други минерални производи во прав или во форма на маса; машини за изработка на леарски калапи од песок:		— Електрични мотори генератори, сила до 10 kWA бб) тежина над 5 kg до 100 kg по парче
	2) Уреди и опрема за подготвување и вградување бетон		Ех.
	Ех.		Електрични мотори генератори, сила до 10 kWA
	— Подвижни бетонарници со мешање на принципот слободно паѓање, рачно или полуавтоматско управување, капацитет до 30 m ³ /h		— Електрични мотори генератори, сила над 10 до 1000 kWA
	— Подвижни бетонарници со принудна мешалка капацитет до 30 m ³ /h		2) Трансформатори:
	— Стабилни бетонарници со рачно, полуавтоматско и автоматско управување, капацитет до 35 m ³ /h		б) други
	— Уреди за привлекување агрегати — механичка лопата, со гранка во должини метри, до 14 m		1) до 1 kg тежина заклучно по парче
	б) Машини и уреди за производство на градежни материјали (дробилки, сита, пералници, мешалки, сушилници, пречистувачи, жрвни, мелници, дезинтегратори и пулверизатори)		Ех.
	Ех.		— Мали еднофазни до 1 kWA и трофазни до 1,5 kWA
	— Дробилки — челусни со просто и сложено движење на челуста, отвор на устието до 1300 mm × 1000 mm		— За заварување и телефонија
	— Мелници цилиндрични со топки или прачки од разни димензии		2) од 1 до 100 kg заклучно по парче
	— Подвижни дробилнични постројки		Ех.
84.59	Машини и механички справи (освен оние подобни исклучиво или главно за употреба како делови на други машини и апарати), што не спаѓаат ниту во еден тарифен број на оваа глава:		— Мали еднофазни до 1 kWA и трофазни до 1,5 kWA За заварување
	2) Друго		3) Исправувачи и исправувачки апарати
	а) машини и справи за изработка и одржување на бетонски и асфалтни коловози		Ех.
	Ех.		— На живина пара
	— Асфалтни бази до 20 t		— Контактни
	— Бетонски бази за стабилизација на почвата до 20 t		— Механички други
	к) друго		— За полнење акумулатори
	Ех.		— Исправувачки елементи (селенски, силициумски и други)
	Мешалки за лепило		— Исправувачи други
85.01	Електрични генератори, мотори, претворувачи — конвертори (ротациони или статички), трансформатори, исправувачи и исправувачи на апарати, индуктори:	87.01	Трактори (освен оние од тар. бр. 87.07), со уреди за дигање и спуштање на товарот, со чекреци и сл. или не:
	1) Генератори, мотори и претворувачи конвертори:		1) Трактори (освен оние од точка 2):
	а) генератори и мотори:		б) други трактори — на колца
	2) други:		в) други трактори гасеничари
	аа) тежина до 5 kg заклучно по парче		г) друго
			2) Трактори за влечење полуприколки
		87.14	Други возила (вклучувајќи и приколки), без механички погон и нивни делови:
			1) Приколки отворени за растурен товар и за концентрирани товари, обични
			2) Приколки со контејнери за цемент, вино, како и ладилници итн.
			3) Приколки со кипер-уреди и со уреди за автоматски натовар и истовар
			4) Приколки за превоз на товари над 15 тона, со хидраулични или други уреди
			5) Други возила
			6) Делови
			2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.
			Бр. 3-3975/1
		18	април 1972 година
			Белград
			Сојузен секретар за финансии,
			Јанко Смоле, с. р.

223.

Врз основа на точка 5а од Одлуката за регулирање на увозот на моторни возила од страна на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/64, 17/68, 25/68 и 31/68), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА**ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАВАЊЕТО НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА ШТО СЕ СОПСТВЕНОСТ НА СТРАНСКИ ЛИЦА ВО ЗЕМЈАТА**

1. Продажбата на моторни возила регистрирани во Југославија што се сопственост на странски дипломатско-конзуларни претставништва и други странски лица, може да се врши преку организациите на здружениот труд овластени за продажба на моторни возила.

Како организации на здружениот труд овластени за продажба на моторни возила што се сопственост на странски дипломатско-конзуларни претставништва и на други странски лица во земјата, се подразбираат организациите на здружениот труд регистрирани за увоз и продажба на моторни возила.

2. Организациите на здружениот труд од точка 1 на оваа наредба можат да продаваат моторни возила што се сопственост на:

— дипломатско-конзуларни претставници и на членови на нивните семејства, како и на други странски лица вработени во дипломатско-конзуларни претставништва;

— членови на странски мисии и на претставници на меѓународни организации со постојано седиште во земјата, на членови на нивните семејства, како и на други странски лица вработени во меѓународни организации и во други административни установи на странски држави во земјата;

— странски новинари акредитирани во земјата;

— дипломатско-конзуларни претставништва и на други административни установи на странски држави во земјата.

3. Продажба на моторни возила, во смисла на оваа наредба, може да се врши под услов моторните возила да се увезени најмалку на три години пред нивната продажба, а пред тој рок — ако сопствениците на моторните возила се преместени од земјата.

4. Продажбата на моторните возила од точка 1 на оваа наредба може да се врши во земјата на физички лица врз основа на претходно одржано јавно наднавање.

Ако јавното наднавање извршено и по втор пат не успее, продажбата на моторното возило може да се изврши со непосредна погодба.

5. Царинење на моторното возило врши организацијата на здружениот труд регистрирана за увоз и продажба на моторни возила, врз основа на увозната царинска декларација поднесена на име на лицето што го купило возилото, во рок од 30 дена од денот на извршената продажба.

Плаќањето на царината и на другите давачки пропишани за продаденото моторно возило го врши организацијата на здружениот труд од став 1 на оваа точка.

6. Динарите што лицата од точка 2 на оваа наредба ќе ги остварат со продажбата на моторни возила се полагаат на посебна сметка кај овластените банки и можат да се користат за трошоците на престојот во Југославија.

7. За купување на моторни возила на странски лица, организациите на здружениот труд од точка 1 на оваа наредба не се должни да прибавуваат соодветна дозвола за увоз на моторни возила од Одлуката за издавање дозволи за извоз и увоз на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 11/69 и 32/71).

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 11010
28 април 1972 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Мухамед Хаџиќ, с. р.

224.

Врз основа на член 77 точка 2 од Основниот закон за радиосообраќајот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), директорот на Сојузната управа за радиоврски пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА РАДИОЕМИСИИТЕ****Член 1**

Заради заштита на радиосообраќајот, радиоемисиите според техничките карактеристики се означуваат со ознаките утврдени со одредбите на овој правилник.

Член 2

Одредбите на овој правилник се применуваат врз радиоемисиите на сите радиостаници што учествуваат во домашниот и меѓународниот радиосообраќај.

Одредбите на овој правилник се применуваат и врз радиостаниците во радиослужбите на народната одбрана и внатрешните работи, ако со посебни прописи за тие радиослужби не е поинаку одредено.

Член 3

Радиоемисиите се означуваат според широчината на потребниот фреквентен опсег, според карактеристиките на носечката фреквенција и типот на модулацијата, според типот на завршниот модулационен сигнал, според карактеристиките на првобитниот сигнал, како и според додатната децимална ознака по применетиот технички систем за работа.

Член 4

Широчина на потребниот фреквентен опсег е минималната вредност на широчината на заземениот опсег потребна за пренос на соопштенија со брзина и со квалитет што се неопходни за односниот вид емисии.

Широчината на потребниот фреквентен опсег на една радиоемисија се изразува во херци (Hz), а се означува со арапски броеви.

Радиоемисијата, со соодветната широчина на потребниот фреквентен опсег, се означува со три арапски броеви, од кои првите два броја претставуваат почетни броеви на широчината на потребниот фреквентен опсег изразен во Hz, а третиот број го изразува бројот на нулите што треба да се допишат на претходните почетни броеви, за да се добие вредноста на широчината на потребниот фреквентен опсег изразен во Hz.

Член 5

Носечка фреквенција е осцилација или бран кој може да биде комбиниран со модулационен сигнал во последниот модулационен степен на радио-предавателот.

Според карактеристиките на носечката фреквенција и типот на модулацијата на таа фреквенција, радиоемисиите се означуваат со ознаките утврдени со овој член.

Радиоемисиите со периодична, чиста синусоидална носечка фреквенција се означуваат со голема буква од абecedата, и тоа:

- 1) амплитудната модулација со целосната носечка фреквенција и двата бочни опсега — — — — — A
- 2) амплитудната модулација со намалена или потисната носечка фреквенција и двата бочни опсега — — — — — D
- 3) амплитудната модулација со целосната носечка фреквенција и со еден бочен опсег — — — — — H
- 4) амплитудната модулација со намалена носечка фреквенција и со еден бочен опсег — — — — — E
- 5) амплитудната модулација со потисната носечка фреквенција и со еден бочен опсег — — — — — J
- 6) амплитудната модулација со намалена или потисната носечка фреквенција и со независни бочни опсези — — — — — B
- 7) амплитудната модулација со целосната носечка фреквенција и со преостанатиот бочен опсег — — — — — C
- 8) фреквентната модулација — — — — — F
- 9) фазната модулација — — — — — G

Радиоemisииите со периодична, чиста синусоидална носечка фреквенција што е импулсно модулирана, се означуваат со голема буква, и тоа:

- 1) низа импулси без модулација — — — — — P
- 2) носечката фреквенција, периодична, чиста синусоидална, амплитудно модулирана со низа периодични импулси што и самите се модулирани со првобитниот сигнал:
 - амплитудно — — — — — K
 - во време или по широчина — — — — — L
 - по фаза или по положба — — — — — M
 - со импулсен код — — — — — N
 - со други типови модулација — — — — — Q

3) носечката фреквенција, периодична, чиста синусоидална, фреквентно или фазно модулирана со низа периодични импулси што и самите се модулирани со првобитниот сигнал:

- амплитудно — — — — — R
- во време или по широчина — — — — — S
- по фаза или по положба — — — — — T
- со импулсен код — — — — — U
- со други типови модулација — — — — — V

Радиоemisииите со други видови носечка периодична фреквенција се означуваат со буква, и тоа:

- 1) периодичните синусоидални осцилации, модифицирани со една или повеќе периодични синусоидални чујни фреквенции, со амплитудно модулирано со завршниот модулационен сигнал — — — — — W
- 2) радиоemisииите што не се предвидени во ст. 3, 4 и 5 на овој член — — — — — Y
- 3) радиоemisииите без модулација — — — — — X.

Член 6

Завршниот модулационен сигнал е модулациона величина што е комбинирана со носечката фреквенција во последниот модулационен степен на радио-предавателот.

Помошната носечка фреквенција е осцилација или бран што е употребен во меѓуфазната модулација односно како модулационен сигнал за модулирање на некоја друга носечка фреквенција.

Според типот на завршниот модулационен сигнал, радиоemisииите се означуваат со арапски цифри, и тоа:

- 1) една или повеќе периодични синусоидални немодулирани осцилации или периодични низи немодулирани импулси — — — — — 0

- 2) дигитални сигнали, како еден или повеќе телеграфски сигнали што директно ја модулираат носечката фреквенција — — — — — 1
- 3) дигитални сигнали, како еден или повеќе телеграфски сигнали што модулираат една или повеќе помошни носечки фреквенции — — — — — 2
- 4) аналоген сигнал, како еден или повеќе чујни сигнали, подразбирајќи ги и сигналите на радиодифузната служба, што ја модулираат директно носечката или една или повеќе помошни носечки фреквенции — — — — — 3
- 5) еден или повеќе сигнали на факсимил или „телекопија“ што ја модулираат директно главната носечка или една или повеќе помошни носечки фреквенции — — — — — 4
- 6) целосен сигнал на телевизиска слика или тој сигнал придружуван со сигнал на тонот кога емисијата ги содржи двата сигнала, или еден или повеќе сигнали на сликата придружувани или не со сигналот на припаѓачкиот тон, што ја модулираат помошната носечка фреквенција — — — — — 5
- 7) еден или повеќе сигнали на периодични синусоидални немодулирани периодични импулси — — — — — 7
- 8) сигнали што не се предвидени во точ. 1 до 7 на овој став — — — — — 8
- 9) комбиниран сигнал од разни типови сигнали — — — — — 9.

Член 7

Првобитен сигнал е оној сигнал што е најпрво формиран да претставува аналогно или квантитативно, една низа информации.

Според карактеристиките на првобитниот сигнал што претставува пренесувана информација, радиоemisииите се означуваат со голема буква од абecedата, и тоа:

- а) телеграфски сигнали:
 - 1) мал број карактеристични состојби по каналот (најчесто два), со однапред одредено време на траењето на сигналот (алфаветска телеграфија или пренос на податоци):
 - за прием на слух — — — — — A
 - за автоматски прием без исправка на грешка — — — — — B
 - за автоматски прием со исправка на грешка — — — — — C

- 2) мултиплексен сигнал во кој секоја од можните комбинации на елементите на сигналите, за секој канал одвоено, е претставена со одредена состојба на главната носечка или на помошна носечка фреквенција, сигнал на дуплексна телеграфија со четири фреквенции со или без исправка на грешка — — — — — L

- б) факсимил-сигнали (или „телекопии“):
 - 1) мал број карактеристични состојби по каналот (најчесто два), со елементи на сигнал чие време на траење е постојано променливо — факсимил-сигнал без полусенка (или „контрастна телекопија“) — — — — — W
 - 2) постојано променлив сигнал, факсимил-сигнал со полусенка (или „нијансирана телекопија“) — — — — — K

- в) чујни сигнали:
 - 1) монофонски звучен сигнал за радиодифузија — — — — — M
 - 2) стереофонски или мултиплексен звучен сигнал за радиодифузија — — — — — S
 - 3) телефонски сигнал што не ја користи јавната телефонска мрежа:
 - со уреди за комерцијална тајност — — — — — N
 - без уреди за комерцијална тајност — — — — — V

- 4) телефонски сигнал од комерцијален квалитет што ја користи јавната телефонска мрежа:
- со уреди за комерцијална тајност — — P
 - без уреди за комерцијална тајност — — Q
- г) комплетен сигнал на сликата за телевизија:
- 1) црно-бела телевизија — — — — — T
 - 2) телевизија во боја — — — — — U
- д) други сигнали:
- 1) сигнал на телемерења — — — — — D
 - 2) сигнал за телекоманди — — — — — E
 - 3) сигнал за радио-навигациони одредувања — — — — — F
- 4) аналоген сигнал за пренос на податоци
- г) други непредвидени сигнали — — — — — G
 - у
- е) повеќе сигнали од напред наведените типови сигнали, што модулираат било истовремено било суцесивно по однапред утврден ред и распоред на работата — сигнали на точна фреквенција, сигнали на точно време — — Z

ж) ако класификацијата на првобитниот сигнал не може да се утврди при идентификацијата на радиосигналите во контролно-мерната служба — — — — — X.

Член 8

Радиоемисиите се изведуваат со различни типови технички системи, што во радиосообраќајот имаат своја ознака.

Покрај означувањето на радиоемисиите според карактеристиките од чл. 4 до 7 на овој правилник, радиоемисиите се означуваат и по додатниот децимален систем со арапски цифри.

Член 9

Целосната ознака на радиоемисијата се состои од збир на ознаки: широчина на потребниот опсег на фреквенциите, карактеристика на главната носечка фреквенција и типот на модулацијата, карактеристика на завршниот модулационен сигнал, карактеристика на првобитниот модулационен сигнал и додатната децимална ознака според видот на применетиот систем на работата.

Ознаката на радиоемисијата е поделена во три групи ознаки. Првата група ознаки ја претставува широчината на потребниот опсег на фреквенциите. Втората група ознаки ја претставува карактеристиката на носечката фреквенција и типот на модулацијата, карактеристиката на завршниот модулационен сигнал и карактеристиката на првобитниот сигнал. Третата група ознаки ги претставува додатните децимални означувања.

Член 10

Во дозволата за поставување и во дозволата за работа на радиостаницата, во колоната „вид емисија“, се внесува ознаката на емисијата според одредбите на овој правилник.

Дозволата за поставување и дозволата за работа на радиостаница чиј рок на важење е ограничен, а кои се издадени пред денот на влегувањето во сила на овој правилник, ја задржуваат ознаката на видот на емисијата додека трае важењето на дозволата.

Во дозволите за работа на радиостаница чиј рок на важење не е ограничен, мораат да се внесат ознаки на видот на емисијата според одредбите на овој правилник во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 11

Додатното децимално означување според техничкиот систем на работата на радиоемисиите е дадено во Табелата на додатното децимално означување на радиоемисиите според техничкиот систем на функционирањето која е отпечатена кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04—727/1
23 март 1972 година
Белград

Го заменува директорот на Сојузната управа за радиоврски,
Милица Раиќ, с. р.

ТАБЕЛА

НА ДОДАТНОТО ДЕЦИМАЛНО ОЗНАЧУВАЊЕ НА РАДИОЕМИСИИТЕ СПОРЕД ТЕХНИЧКИОТ СИСТЕМ НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ

Табелата на додатното децимално означување на радиоемисиите според техничкиот систем на функционирањето содржи продолжување на означувањето на радиоемисиите според називот на системот со кој радиоемисијата е изведена и претставува додатна ознака на радиоемисиите покрај ознаките што се утврдени според: широчината на потребниот фреквентен опсег, карактеристиките на носечката фреквенција, типот на модулацијата и типот на завршниот модулационен сигнал. Во табелата се систематизирани и класифицирани техничките системи со кои се изведуваат радиоемисиите и за секој таков систем, кој на денешното ниво на техниката е познат, е дадена децимална ознака која дава додатни податоци за карактеристиките на таа емисија.

Според техничкиот систем, радиоемисиите се означени, и тоа:

Реден Назив на техничкиот систем со кој Децимал-број радиоемисијата е изведена на ознака

1	2	3
I. Една или повеќе периодични синусоидни немодулирани осцилации, или периодична низа на немодулирани импулси		
		0
1	Радионавигациони системи	01
2	Системи за одредување на азимутот	011
3	Ненасочени системи	0111
4	Системи за одредување на растојанијата	0112
5	Ротациони системи	0113
6	Системи Rho-Theta	012
7	Уред за мерење на растојанијата (DME)	0121
8	Системи Tacan	0122
9	Хиперполични системи	013
10	Decca	0131
11	Decca стандард	01311
12	Decca-MARK X	01312
13	Decca-Hi-fix	01313
14	Loran	0132
15	Loran A	01321
16	Loran B	01322
17	Loran C	01323
18	Lorac	0133
19	Lorac A	01331
20	Lorac B	01332
21	Toran	0134
22	Toran A	01341
23	Toran B	01342
24	Радиодетекција во навигација	02
25	Радар GCA	021

1	2	3	1	2	3
26	Радар за точно атерирање	0211	3	Ненасочени системи	2111
27	Радар за истражувања	0212	4	Системи за одредување на растојанијата	2112
28	Радиолокализација	03			2113
29	Системи за телемерења	031	5	Ротациони системи	
30	Метеоролошки радар	032	6	Морзе-системи, вклучувајќи и DCC — код	22
	II. Дигитални сигнали, како што се телеграфските сигнали кои директно ја модулираат посечката фреквенција	1	7	Морзе рачни	221
1	Морзе-системи, вклучувајќи и DCC — код	11	8	Морзе автоматски	222
2	Морзе рачни	111	9	Код — DCC	223
3	Морзе автоматски	112	10	Радиотелепринтер, само еден канал	23
4	Код DCC	113	11	Coquelet-систем	231
5	Радиотелепринтер, само еден канал	12	12	Picolo-систем	232
6	Код со 5 ознаки (U5)	121	13	Повеќеканален радиотелепринтер, работа со фреквентна распределба, поднесувачка фреквенција амплитудно модулирана	24
7	U5 N ^o 1	1211	14	До 3 канала	241
8	U5 N ^o 1	1212	15	Растојание од 120 Hz помеѓу поднесувачки фреквенции	2411
9	Кодови со 6 ознаки	122	16	Растојание од 170 Hz помеѓу поднесувачки фреквенции	2412
10	U-6 teletypewriter	1221	17	Од 4 до 6 канали	242
11	Кодови со 7 знакови	123	18	Растојание од 120 Hz помеѓу поднесувачки фреквенции	2421
12	U7 TOM	1231	19	Растојание од 170 Hz помеѓу поднесувачки фреквенции	2422
13	U7 TOR	1232	20	Од 7 до 8 канали	243
14	Кодови со 8 ознаки	124	21	Повеќеканален радиотелепринтер, работа со фреквентна распределба, поднесувачка фреквенција фреквентно модулирана	25
15	Кодови со 9 ознаки	125	22	До 3 канала	251
16	Кодови со 10 ознаки	126	23	Растојание од 120 Hz помеѓу централни фреквенции	2511
17	Код Bauer U 10	1261	24	Поместување на фреквенција ± 30 Hz	25111
18	Aufespec U 10	1262	25	Поместување на фреквенција ± 35 Hz	25112
19	Hell-ови пишувачи	13	26	Поместување на фреквенција $\pm 42,5$ Hz	25113
20	Повеќеканален радиотелепринтер, мултиплексна работа со временска поделба	14	27	Растојание од 170 Hz помеѓу централни фреквенции	2512
21	Baudet или Baudet — Verdant	141	28	Поместување на фреквенција ± 30 Hz	25121
22	" " " " 2 канала	1411	29	Поместување на фреквенција ± 35 Hz	25122
23	" " " " 4 канали	1412	30	Поместување на фреквенција $\pm 42,5$ Hz	25123
24	" " " " 6 канали	1413	31	Растојание од 240 Hz помеѓу централни фреквенции	2513
25	" " " " 8 канали	1414	32	Поместување на фреквенција ± 30 Hz	25131
26	ARQ — систем	142	33	Поместување на фреквенција ± 35 Hz	25132
27	ARQ со 2 канала	1421	34	Поместување на фреквенција $\pm 42,5$ Hz	25133
28	ARQ со 4 канали	1422	35	Поместување на фреквенција ± 60 Hz	25134
29	ARQ со 6 канали	1423	36	Поместување на фреквенција ± 85 Hz	25135
30	ARQ со 8 канали	1424	37	Растојание од 340 Hz помеѓу централни фреквенции	2514
31	Повеќеканален радиотелепринтер, работа со променливи фреквенции што одговараат на различни карактеристични состојби	15	38	Поместување на фреквенција ± 30 Hz	25141
32	Системи без мултиплексна работа со временска поделба	151	39	Поместување на фреквенција ± 35 Hz	25142
33	4 карактеристични состојби, 2 канала	1511	40	Поместување на фреквенција $\pm 42,5$ Hz	25143
34	4 карактеристични состојби, 2 канала Код — 1	15111	41	Поместување на фреквенција ± 60 Hz	25144
35	4 карактеристични состојби, 2 канала Код — 2	15112	42	Поместување на фреквенција ± 85 Hz	25145
36	5 карактеристични состојби, 2 канала	1512	43	Растојание од 480 Hz помеѓу централни фреквенции	2515
37	8 карактеристични состојби, 3 канала	1513	44	Поместување на фреквенција ± 30 Hz	25151
38	Системи со мултиплекс работа и со временска поделба	152	45	Поместување на фреквенција ± 35 Hz	25152
39	4 карактеристични состојби, 4 канали	1521	46	Поместување на фреквенција $\pm 42,5$ Hz	25153
40	4 карактеристични состојби, 4 канали Код — 1	15211	47	Поместување на фреквенција ± 60 Hz	25154
41	4 карактеристични состојби, 4 канали Код — 2	15212	48	Поместување на фреквенција ± 85 Hz	25155
42	5 карактеристични состојби, 4 канали	1522	49	Растојание од 660 Hz помеѓу централни фреквенции	2516
43	8 карактеристични состојби, 6 канали	1523	50	Поместување на фреквенција ± 30 Hz	25161
	III. Дигитални сигнали, како што се еден или повеќе телеграфски сигнали кои модулираат една или повеќе мощни фреквенции	2	51	Поместување на фреквенција ± 35 Hz	25162
1	Системи за радионавигационо одредување	21	52	Поместување на фреквенција $\pm 42,5$ Hz	25163
2	Системи за одредување на азимутот	211	53	Поместување на фреквенција ± 60 Hz	25164
			54	Поместување на фреквенција ± 85 Hz	25165
			55	Растојание од 960 Hz помеѓу централни фреквенции	2517
			56	Поместување на фреквенција ± 30 Hz	25171
			57	Поместување на фреквенција ± 35 Hz	25172
			58	Поместување на фреквенција $\pm 42,5$ Hz	25173

1	2	3	1	2	3
59	Поместување на фреквенција ± 60 Hz	25174		ни носечки фреквенции кои се фреквентно модулирани	35
60	Поместување на фреквенција ± 85 Hz	25175			
61	Поместување на фреквенција ± 120 Hz	25176	6	Два или повеќе канали, квалитет комерцијален, не се приклучува на мрежа на јавниот сообраќај	36
62	Поместување на фреквенција ± 150 Hz	25177			
63	Поместување на фреквенција ± 170 Hz	25178			
64	Поместување на фреквенција повеќе од ± 170 Hz	25179	7	Два или повеќе канали, квалитет комерцијален, може да се приклучи на мрежа на јавниот сообраќај	37
65	Од 4 до 6 канали	252			
66	Растојание од 120 Hz помеѓу централни фреквенции	2521			
67	И така натаму				
68	Од 7 до 9 канали	253			
69	Растојание од 120 Hz помеѓу централни фреквенции	2531			
70	Повеќеканален радиотелепринтер, работа со фреквентна и временска рас-пределаба, поднесувачка фреквенција модулирана амплитудно	26			
71	До 6 канали	261			
72	Растојание од 120 Hz помеѓу поднесувачки фреквенции	2611			
73	Растојание од 170 Hz помеѓу поднесувачки фреквенции	2612			
74	Од 7 до 12 канали	262			
75	Растојание од 120 Hz помеѓу поднесувачки фреквенции	2621			
76	Растојание од 170 Hz помеѓу поднесувачки фреквенции	2622			
77	Од 13 до 18 канали	263			
78	Растојание од 120 Hz помеѓу поднесувачки фреквенции	2631			
79	Растојание од 170 Hz помеѓу поднесувачки фреквенции	2632			
80	Повеќеканален радиотелепринтер, поднесувачка фреквенција фреквентно модулирана	27			
81	До 6 канали	271			
82	Растојание од 120 Hz помеѓу централни фреквенции	2711			
83	Поместување на фреквенција ± 30 Hz	27111			
84	Поместување на фреквенција ± 35 Hz	27112			
85	Поместување на фреквенција $\pm 42,5$ Hz	27113			
86	Растојание од 170 Hz помеѓу централни фреквенции	2712			
87	Поместување на фреквенција ± 30 Hz	27121			
88	Поместување на фреквенција ± 35 Hz	27122			
89	Поместување на фреквенција $\pm 42,5$ Hz	27123			
90	Растојание од 240 Hz помеѓу централни фреквенции	2713			
91	И така натаму				
	IV. Аналогни сигнали, како што се еден или повеќе канални сигнали, вклучувајќи и служба на звучна радиодифузија, кои ја модулираат директно главната носечка фреквенција, или модулираат една или повеќе помошни носечки фреквенции	3			
1	Еден канал, квалитет комерцијален, не се врзува на јавна телекомуникациона мрежа	31			
2	Еден канал, квалитет комерцијален, може да се врзе за јавна телекомуникациона мрежа	32			
3	Еден канал, квалитет радиодифузен	33			
4	Два канала, квалитет радиодифузен, со амплитуда модулирана поднесувачка фреквенција, која фреквентно ја модулира главната носечка фреквенција, за стереофонски преноси	34			
5	Повеќеканален пренос, квалитет радиодифузен, една или повеќе помош-				
	V. Еден или повеќе факсимил-сигнали, кои директно ја модулираат главната носечка фреквенција, или модулираат една или повеќе помошни носечки фреквенции	4			
1	Факсимил во црно-бел пренос	41			
2	Облик на модулот 264	411			
3	" " 60 °/min	4111			
4	" " 90 °/min	4112			
5	" " 120 °/min	4113			
6	Облик на модулот 352	412			
7	" " 60 °/min	4121			
8	" " 90 °/min	4122			
9	" " 120 °/min	4123			
10	Облик на модулот 523	413			
11	" " 60 °/min	4131			
12	" " 90 °/min	4132			
13	" " 120 °/min	4133			
14	Облик на модулот 576	414			
15	" " 60 °/min	4141			
16	" " 90 °/min	4142			
17	" " 120 °/min	4143			
18	Облик на модулот 704	415			
19	" " 60 °/min	4151			
20	" " 90 °/min	4152			
21	" " 120 °/min	4153			
22	Факсимил со полусенка	42			
23	Облик на модулот 264	421			
24	" " 60 °/min	4211			
25	" " 90 °/min	4212			
26	" " 120 °/min	4213			
27	Облик на модулот 352	422			
28	" " 60 °/min	4221			
29	" " 90 °/min	4222			
30	" " 120 °/min	4223			
31	Облик на модулот 523	423			
32	" " 60 °/min	4231			
33	" " 90 °/min	4232			
34	" " 120 °/min	4233			
35	Облик на модулот 576	424			
36	" " 60 °/min	4241			
37	" " 90 °/min	4242			
38	" " 120 °/min	4243			
39	Облик на модулот 704	425			
40	" " 60 °/min	4251			
41	" " 90 °/min	4252			
42	" " 120 °/min	4253			
43	Облик на модулот 704	426			
44	" " 60 °/min	4261			
45	" " 90 °/min	4262			
46	" " 120 °/min	4263			
	VI. Комплетен сигнал на слика во телевизија	5			
1	Црно-бела телевизија	51			
2	405 линии	511			
3	525 линии	512			
4	625 линии	513			
5	819 линии	514			
6	Телевизија во боја	52			
7	NTSC — систем	521			

1	2	3
8	SECAM — систем	522
9	Pal — систем	523
10	Индустриска телевизија	53
VII. Случаи што не се предвидени погоре		8
VIII. Комбинација на сигнали од различни видови		9
1	Истовремен пренос на телеграфија и телефонија, со распределба по фреквенција	91
2	Истовремен пренос на телеграфија и телефонија, со распределба по фреквенција и по време	92
3	Истовремен пренос на факсимил и телеграфија, со распределба по фреквенција, и тн.	93
4	И така натаму	

225.

Врз основа на чл. 5 и 26 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 47/66, 55/68 и 27/71), Советот на гувернерите на Народната банка на Југославија донесува

О Д Л У К А**ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ УВОЗОТ ОД СТРАНСТВО НА КРЕДИТ НА СУРОВИНИ, РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И СТОКИ ЗА ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА**

1. Организациите на здружениот труд што во согласност со важечките прописи увезуваат од странство на кредит сировини и други репродукциони материјали, за време на траењето на кредитната обврска кај Народната банка на Југославија се должни да држат депозит во динари.

Депозитот од став 1 на оваа точка останува кај Народната банка на Југославија до намирувањето на кредитната обврска.

На депозитот од став 1 на оваа точка не се плаќа камата.

2. Депозитот од точка 1 на оваа одлука се полага пред поднесувањето на пријавата за склучената работа по увозот.

Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини нема да прифатаат пријави за склучена работа по увозот ако организациите на здружениот труд не поднесат доказ за положениот депозит.

3. Височината на депозитот од точка 1 на оваа одлука изнесува 66% од износот од пријавата за склучената работа по увозот.

Остатокот на износот од 34% од износот од пријавата за склучената работа се полага на 30 дена пред стасаноста на отплатата на кредитот.

4. Организацијата на здружениот труд, покрај депозитот од точка 3 став 1 на оваа одлука е должна, да изврши оптоварување на правата на девизите за полната вредност на пријавениот увоз, кога е во прашање регулиран увоз на стоки во смисла на Законот за девизното работење.

5. По исклучок од одредбите на точ. 2 и 3 од оваа одлука, депозит во височина од 100% од вредноста на увозот се полага на 30 дена пред стасаноста на отплатата на кредитот спрема странство, во случаите:

1) кога е во прашање увоз на кредит на опрема, делови и други репродукциони материјали за

вградување во објекти и бродови што се извезуваат во странство со готовинска наплата или на кредит, а која се плаќа од средствата по режимот „РК“ (стоковен контингент) и по режимот „врзување на увозот во однос спрема остварениот девизен прилив по извозот“;

2) кога е во прашање увоз на сировини и репродукциони материјали кој се плаќа по режимот „РК“ (стоковен контингент) и режимот „ДК“ (девизен контингент).

Организациите на здружениот труд што вршат увоз на кредит на начинот и под условите од став 1 на оваа точка се должни да вршат оптоварување на правата на девизите во полната височина на пријавениот увоз пред поднесувањето на пријавата за склучената работа по увозот.

6. Ако се користат странски банкарски кредити или финансиски кредити заради плаќање на стоките од точка 1 на оваа одлука, депозитот се полага на начинот одреден со оваа одлука.

7. Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини нема да прифаќаат пријави за склучена работа по увозот на кредит на стоки за лична потрошувачка.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 35
4 мај 1972 година
Белград

Гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

226.**ИЗВЕШТАЈ****НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ НА ПРАТЕНИК ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 28 — ГОСПИК****ДО СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА**

— Стопански собор —

Белград

Сојузната изборна комисија ги прими изборните акти што се однесуваат на дополнителните избори одржани во Изборната единица 28 — Госпик, та во смисла на член 173 став 3, во врска со член 188 од Законот за избор на сојузни пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/69), поднесува

ИЗВЕШТАЈ**ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ НА ПРАТЕНИК ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 28 — ГОСПИК**

1. Дополнителните избори на пратеник за Стопанскиот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 28 — Госпик, распишани со Одлуката за распишување дополнителни избори за избор на еден пратеник за Стопанскиот собор на Сојузната скупштина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/72), се одржани на 18 април 1972 година.

2. Со спроведувањето на изборите, под надзор на Сојузната изборна комисија, раководеа: Републичката изборна комисија за избор на сојузни пратеници на СР Хрватска и Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица 28 — Госпик.

3. Гласањето е вршено за кандидатот Стјепан Црковиќ чија кандидатура ја потврди Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица 28 — Госпик и која, во смисла на член 100 став 1, во врска со чл. 102 и 188 од Законот за избор на сојузни пратеници, е навремено објавена.

4. Резултатот на изборите во наведената изборна единица го утврди надлежната општинска изборна комисија на начинот пропишан во чл. 168, 169, 170, 171, и 172 од Законот за избор на сојузни пратеници.

5. Сојузната изборна комисија ги прегледа изборните акти, што се однесуваат на дополнителните избори на пратеник за Стопанскиот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 28 — Госпик, и не најде неправилности што би влијаеле или би можеле да влијаат врз резултатот на изборите.

6. Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица 28 — Госпик го утврди следниот резултат на дополнителните избори, и тоа:

Изборна единица 28 — Госпик:

Во општината Доњи Лапац:

вкупен број членови на изборното тело — —	80
вкупно гласале — — — — —	51
гласале за кандидатот Стјепан Црковиќ —	50

Во општината Госпик:

Вкупен број членови на изборното тело — —	146
вкупно гласале — — — — —	99
гласале за кандидатот Стјепан Црковиќ —	93

Во општината Грачац:

вкупен број членови на изборното тело — —	110
вкупно гласале — — — — —	74
гласале за кандидатот Стјепан Црковиќ —	71

Во општината Огулин:

вкупен број членови на изборното тело — —	142
вкупно гласале — — — — —	101
гласале за кандидатот Стјепан Црковиќ —	101

Во општината Оточац:

вкупен број членови на изборното тело — —	129
вкупно гласале — — — — —	98
гласале за кандидатот Стјепан Црковиќ —	94

Во општината Титова Кореница:

вкупен број членови на изборното тело — —	88
вкупно гласале — — — — —	72
гласале за кандидатот Стјепан Црковиќ —	70

Во општината Врбовско:

вкупен број членови на изборното тело — —	67
вкупно гласале — — — — —	46
гласале за кандидатот Стјепан Црковиќ —	45

За пратеник е прогласен Стјепан Црковиќ, од Госпик, кој доби мнозинство гласови од сите членови на изборното тело во секоја од општините од подрачјето на изборната единица.

7. Во прилог на овој извештај се доставуваат изборните акти што се однесуваат на овие дополнителни избори.

Бр. 22
5 мај 1972 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,	Претседател,
Бошко Кецман, с. р.	Тихомир Јаниќ, с. р.
Членови:	
Борислав Личеноски, с. р.	Слобода Селиќ, с. р.
Михаило Лековиќ, с. р.	Љупчо Миревски, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за Службата на општественото книговодство, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/72, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Во член 73 точка 2) во првиот ред наместо зборовите: „став 4“ треба да стои: „став 5“.

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузната скупштина, Белград, 25 април 1972 година.

УКАЗИ

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот амандман XXXVII, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ФИЛИПИНИ

I

Се назначува

Јоже Смоле, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Јапонија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Филипини, со седиште во Токио.

II

Сојузниот секретар за надворешни работи Ке го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 14
28 април 1972 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 16 став 4 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

За помошник-секретар на Сојузниот извршен совет се назначува Душан Јосиповиќ, досегашен советник на секретарот на Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 62

20 април 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 16 став 4 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

За помошник-секретар на Сојузниот извршен совет се назначува Душан Машовиќ, поранешен самостоен инспектор во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

Б. бр. 63

20 април 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 16 став 4 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

Се разрешува од должноста помошник-секретар на Сојузниот извршен совет Милорад Костадиновиќ, бидејќи му истече мандатот во вршењето на оваа функција.

Б. бр. 64

20 април 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ**

За помошник-директор на Сојузната управа за царини се назначува Драгутин Ленард, советник во Стручните служби на Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 65

20 април 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги на развивањето на медицинските науки и за постигнати успеси во решавањето на актуелната здравствена проблематика

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Заводот за кожни и венерични болести „д-р Симо Милошевиќ“, Сараево;

за заслуги на заштитата и спасувањето на животите, на општествениот и личниот имот со што е направен значаен придонес за социјалистичката заедница

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Доброполното противпожарно друштво, Приедор;

за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Љамовиќ Саљо, Зубац дипл. инж. Звонко;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ахамовиќ Дмитар, Балорда Мирко, Бериќ Драган, Биједиќ Адил, Билиќ Фрањо, Будимир Божо, Ѓемаловиќ Енвер, Чадра-Мрган Назика, Чериќ Урош, Демирџиќ Реџхан, Ѓикиќ Осман, Гавриќ Реља, Голиќ Алија, Гвозденовиќ Милорад, Хаџиомеровиќ Вејсил, Херенда Синан, Ибришагиќ Хамза, Имшировиќ Хасан, Ивиќ Стјепан, Јанкеловиќ-Милутиновиќ Јелисавета, Капетановиќ Мухамед, Кљајиќ Тодор, Ковачиќ Фрањо, Ковачиќ Иван, Крнетиќ Војин, Лагумџија Рамиз, Лазукиќ Драго;

Махиџ Хазим, Мандрапа Вељко, Мартиновиџ Саво, Миџиџ Љубинко, Моравек Јован, Одиџ Мирко, Павловиџ Зоран, Петровиџ Страхинџа, Пример Александар, Пузиџ Махмуд, Радишиџ Винко, Роквиџ Славко, Роловиџ др Јован, Ружиџ Ђорџо, Станишевиџ Реџа, Шкондриџ Бранко, Тодоровиџ-Рашиевиџ Наталиџа, Тоџага Јово, Тренк Славко, Твртковиџ Реџад, Уремовиџ Владимир, Узејрбеговиџ Махмут, Васиџ Небојна, Вицо Миле, Врцо-Барошевчиџ Божица, Вучковиџ Василиџе, Вукашиновиџ Славко, Вукосав Васица, Зебиџ Мухамед, Зориџ прим. др Марко;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЗВЕЗДА

Акшамиџа Вехбиџа, Алексиџ Јаков, Арнаутовиџ Салих, Башиџ Асим, Чампара Вехид, Челебиџ Сафет, Чопеџ Шаџир, Ђукиџ Креџимир, Џафиџ Алага, Фоџо др Сеад, Генго Јово, Хаџиџ Хајрудин, Хазнадар Исмаил, Јеремиџ Симо, Јунузовиџ Мустафа, Каровиџ Шабан, Кериџ Осмо, Кнежевиџ-Шаренац Милева, Ламешиџ-Ваупотиџ Марица, Лазовиџ Миленко, Лемаџиџ Предраг, Малеч Андриџа, Млинаревиџ Драго, Мливиџ Мухарем, Николиџ Јосип, Садиковиџ Ариф, Соколовиџ Асим, Старчевиџ Жарко, Тадиџ Драго, Тескеречиџ Осман, Тубин, Ђуро, Жаџриџ Спасоје;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Абрамовиџ др Милорад, Алаџбеговиџ Мустафа, Алечковиџ Азиз, Алиџ Хабиба, Андриџ Вељко, Арамбашиџ Јанко, Вајгориџ Хусеин, Вајгориџ Мустафа, Вајиџ Душан, Валонек Јурај, Бартуловиџ Андриџа, Башиџ Беџир, Башиџ-Грбиџ Мариџа, Башкарад Фрањо, Бехрам Хусо, Берберовиџ Мустафа, Бихор Алиџа, Бјелица Војо, Бјелинчевиџ Исмет, Бојаниџ Богдан, Бошковиџ Мара, Бранковиџ Ибро, Центле-Ђурашковиџ Даринка, Џвиџиџ мр Богдан, Ђемаловиџ Мирзо, Ђемерлиџ др Ахмед, Ђихориџ Ристо, Ђишиџ Фатима, Ђулибрк Марко, Чакариџ Фрањо, Чале Перо, Чишиџ Авдо, Чорда Фатима;

Даљевиџ Борислав, Дамјановиџ Марко, Дамјановиџ Милош, Дефтердаревиџ Бакир, Делиџ Хусеин, Демировиџ Менсур, Дервишбеговиџ Мунира, Девиџ-Имамовиџ Реџиџа, Дилберовиџ Ејуб, Домазет Осман, Драгичевиџ Драго, Драгишиџ Ђорџе, Драшковиџ Рајко, Дуновиџ Бранко, Дурановиџ Вејсил, Дурмишевиџ Салко, Ђулџиџ Салих, Џеба Марко, Ђуво Нусрет, Еминаџиџ Расим, Фаиџ Мустафа, Факини Иван, Фргања Чедо, Габриџ Слободан, Гачиџ Петар, Гоџак-Ђориџ Еугениџа, Гоџо Вруно, Горанчиџ Мурат, Груџиџ Богдан, Хаџиаџдиџ Јусуф, Хаџиабдиџ Ферхат, Хаџиџ Хајрудин, Хајдуковиџ Славко, Хакало Мустафа, Ханџиџ Сафет, Ханџиџ Суџо, Харачиџ Екрем, Харманџиџ-Костиџ Злата Хасанефендиџ Алиџа, Хасановиџ Хајрудин, Хасиџ Џемо, Хериџ Фатима, Хориџ Вехид, Хусикиџ Рамо;

Илиџ Бранислав, Илиџ Радивоје, Исаковиџ Ибрахим, Измирлиџа Незир, Јанковиџ Бранко, Јефтиџ Рајко, Јенџиџ Антон, Јешиџ Богдан, Јовановиџ Наталиџа, Калаба Дејан, Канџиџаш Хамдиџа, Кеџа Душан, Кнезовиџ-Блазник Ирена, Кнежевиџ Станко, Коловраг Паула, Ковачевиџ Манојло, Ковачиџ Мухамед, Кожул Петар, Краишник Адем, Кресо Хајрудин, Круниџ Ђоко, Кујунџиџ Недељко;

Лакиџ Тодор, Лалиџ-Божаниџ Борислава, Ланда-Крајтл Ана, Лечиџ Младен, Локмиџ-Сточанин Васва, Ловриџ-Вековиџ Загорка, Лозо Гојко, Лучар Ђуро, Лучиџ Милош, Љутовиџ-Томиџ Нада, Мандиџ Душан, Маркешиџ Иво, Маркиџ Станко, Матиџевиџ Јозо, Медан Чедо, Меденица Радован, Миџуновиџ Илиџа, Миџиџ Драгомир, Миклош Грегор, Мисаљевиџ Војо Мискин Сава, Мигровиџ Стипо, Мрган Авдо, Мухиџ Суџо, Мујановиџ Цавида, Мулабдиџ Хакиџа, Мурановиџ Хусеин, Муратовиџ Сакиб, Му-

саефендиџ Ибрахим, Мутапчиџ Љубомир, Нефиџ Салих, Немеџ-Шиповац Јелена, Николиџ Слободанка, Нишиџ Глигориџе, Ништовиџ Сулфо, Новаковиџ-Мисило др Даница, Новаковиџ Тикомир, Ново Мустафа;

Обреновиџ Чедомир, Одаковиџ Срето, Омераџиџ-Туџе Шеџика, Ореч Филип, Остоџиџ-Михајловиџ Стојанка, Пашиџ Хусеин, Пашиџ Исмет, Пашиџ Таџиб, Пеџиксза Душан, Пекушиџ Џемал, Перовиџ Петар, Пешевиџ Драган, Петровиџ Живко, Пирнат др Лука, Плоскиџ Абдулах, Поточник Милоџка, Прскало Иџвица, Пунош-Розиџ Јелена, Пузиџ Ибрахим, Рајс Ото, Ратковиџ-Паниџ Горјана, Равлиџ Александар, Ребиџ Анто, Ребиџ Вукадин, Сабљаковиџ Шеџриф, Садовиџ др Салих, Самарџиџ Обрад, Сараџлиџ Ахмед, Савиџ Немања, Савовиџ Милорад, Сермет Нусрет, Силаџиџиџ Изет, Смаилбеговиџ Халид, Солак Осман, Станишиџ Петар, Станковиџ Јово, Старриџ Димитриџе, Стјепановиџ Саво;

Шапорац Јово, Шариџ Хивзиџа, Шобота Гојко, Штор Мира, Тасиџ Љубомир, Ташаковиџ Џемал, Тескеречиџ Алиџа, Ткалчеџ Иван, Томаниџ Божо, Трбојевиџ Славолуб, Туџиџ Иво, Туралиџ Ферид, Тутњевиџ Расим, Велаџиџ Мустафа, Влатковиџ Доброслав, Вукомановиџ Љубан, Загаџац Душан, Зубчевиџ Шахзудин, Жига Вехбиџа, Живојевиџ Јусуф, Журиџ Мирослав;

за заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бабиџ Ристо, Бајаџиџ Вељко, Јекиџ Стојан, Мајсторовиџ Паво, Мемиџ Ђамил, Музур Тодор, Розиџ Дамјан, Шешум Чедомир;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Авдиџ-Имамовиџ Алмаса, Бијеџиџ-Пезо Илдуза, Бозало Драго, Бумбиџ Ђорџе, Буриџ Мустафа, Ђоковиџ Драган, Ђуришиџ Љубо, Хадџо Јусуф, Хундур Едхем, Јелин Ахмет, Калаџиџиџ Јагода, Катиџ Иван, Ковачевиџ-Каличин Љубица, Кујунџиџ Наталиџа, Курре Антон, Лаловиџ Милан, Ловриџ Мате, Мариџ Миџо, Маријановиџ Мате, Мракиџ Омер, Пинтул-Котлица Ајниџа, Рајковиџ Благоје, Спасојевиџ Александер, Судчевиџ-Жилина Зинаида, Шкундриџ Јоја, Шобот Оливера, Шуџиџ Андриџа, Терзиџ Енвер, Злоџиџ Алиџа;

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Алексиџ Обрад, Аџукиџ Рамо, Арнаутовиџ Зајко, Аврамовиџ Александар, Аврамовиџ Миодраг, Баџиџ Вељко, Вајрактаревиџ Мустафа, Вајрактаревиџ Халид, Вајриџ Авдо, Вајровиџ Феџим, Бардак-Окраџац Јелка, Бегиџ Сеадудин, Беловиџ Ранко, Билал Мехмед, Боштруниџ Кристифор, Брајовиџ-Марјановиџ Штеџица, Бранковиџ Дара, Цвитановиџ Мато, Ђавар-Налетиџиџ Манда, Ђорлука Шеџпо, Ђуковиџ Владимир, Ђупина Мумин, Чавар Иво, Диздаревиџ Адем, Диздаревиџ-Бараковиџ Хатиџа, Драче Зејна, Дреца Абдулах, Дуно Анџа, Дуно Маријан, Ђаџиџ Рајко, Ђорџиџ-Зујеџски Мариџа;

Џелиловиџ Сулејман, Џиниџ Халид, Главовиџ Мустафа, Хаџиџ Хусеин, Хасиџ Мурсел, Жерџо Ешреф, Жрабар-Прешан Мариџа, Худовиџ Таиб, Исиџ Исо, Јаковљевиџ-Лукиџ Љубица, Јенџираџиџ Сулкарнејн, Јеркиџ Фердо, Јуриџ Цвитан, Јусиџ Мех-

мед, Кајан Ремзија, Канџи Узеир, Кнезовић Иван, Кнезовић Томо, Којчиновић Мирко, Коларевић-Радоњић Надежда, Коловрат Зденка, Кука Хасан, Куко Рамо, Кулендер-Хрисафовић Нада, Лазаревић Славко, Лучић Вукашин, Маџар-Чубела Драгица, Медан Недељко, Медић-Ценић Викторија, Мерђановић Енес, Милановић Бошко, Миљак Ранка, Митровић-Ковачевић Драгица, Млађеновић Неђо, Мухић Мухарем, Мујчиновић Мехмед, Муратовић Хасо;

Нефић Есад, Николић Босиљка, Омерагић Ахмет, Омеровић Расим, Османлић Едхем, Осмић Сабит, Пецо Омер, Пекушић Фатима, Пиштадо Вукица, Плечић Милован, Пољо Наил, Поповић Перо, Поповић Радивоје, Поповић Зумрета, Прљета Никола, Пухало Миле, Пушкаревић Осман, Радомировић-Алић Зибија, Рамљак Мијо, Равлић Иван, Ребац Домагој, Салтагић Нурија, Савић Борисав, Селимовић Адем, Сијерчић Алмаса, Станић Гостимир, Стефановић-Рељић Славка, Токић Имшир, Топаловић Рамиз, Трбоња Енвер, Тртак Зарифа, Тупековић-Дедовић Фатима, Турбо Салих, Вељак-Билаловић Рајка, Вујић Живко, Зебић Радивој, Зечевић Лазар, Зекић Тодор, Зукић Мехмед, Жилић Расим.

Бр. 70
10 јуни 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Чуквас Веселин, Миловић Мирко;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бошковић Раде, Кнежевић Љубомир;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Булатовић Лука, Чујовић-Поповић Вида, Дробњак Мирко, Поповић Гавро, Шестовић Милорад, Ускоковић Радислав, Вучинић Ђорђевиќ;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аговић Дерво, Баровић Новак, Башић-Станић Милева, Божовић Душан, Брацановић Рајко, Челедић Јован, Дедић Бранислав, Диздаревић Мухарем, Филиповић Богић, Гаговић Богољуб, Глобаревић Радован, Ивановић Војо, Јакуповић Јусуф, Јовановић-Томић Даринка, Ковачевић Никола, Лекић Благо, Мићановић Милорад, Мићуновић-Павићевић Анђелија, Милић Илија, Митровић Достана, Мугоша

Васо, Пејовић Вукашин, Перовић Милорад, Петановић Зорка, Полексић-Панелић Вера, Поповац Бранко, Радуловић Крсто, Радусиновић Благога, Томић Нико, Тузовић Хусеин, Вешовић Мирко, Влаовић Миращ, Вуковић Милија;

за заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Брновић Љубо, Маврић Сулчо;

за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН
ВЕНЕЦ

Лукић-Лазаревић Васиљка;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Баровић-Мартиновић Десанка, Божовић Велимир, Грозданић Војислав, Ивановић-Бојић Станојка, Јовановић Богдан, Кликовац Мируна, Маркуш Драго, Маркуш Владо, Нилевић Петар, Поповић Бранко, Ракочевић Драгомир, Томовић Вукашин, Вучковић Станислав, Вујовић Павле, Вукаловић Милица, Вукчевић Бранко, Вукчевић Илија.

Бр. 73
16 јуни 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СО Д Р Ж И Н А:

	Страна
220. Уредба за цените на електричната енергија — — — — —	457
221. Одлука за измена на Одлуката за максимирање на цените на сите производи и услуги — — — — —	457
222. Упатство за одредување на предметите на стопанскиот инвентар на кои се однесува повластицата од член 18 точка 3б од Законот за царинската тарифа — — — — —	457
223. Наредба за начинот на продавањето на моторните возила што се сопственост на странски лица во земјата — — — — —	463
224. Правилник за означување на радисемисиите — — — — —	463
225. Одлука за полагање депозит при увозот од странство на кредит на суровини, репродукциони материјали и стоки за лична потрошувачка — — — — —	468
226. Извештај на Сојузната изборна комисија за резултатот на дополнителните избори на пратеник за Стопанскиот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 28 — Госпик — — — — —	468
Исправка на Законот за Службата на општественото китководство — — — — —	469
Укази — — — — —	469
Назначувања и разрешувања — — — — —	470
Одликувања — — — — —	470
Меѓународни договори — — — — —	257